


**INM NOVOMAK**



**Blum асортиман  
на продукти**

**blum**



Original

Quality


Sin



ice 1952

## **СОДРЖИНА**


- 4 Технологии за движење
- 6 Системи за подигнување
- 8 Системи за шарки
- 10 Системи за фиоки
- 12 Внатрешни системи за организација на фиоки
- 14 Системи за лизгање
- 16 Шаблони за монтажа
- 18 Дигитални услуги
- 20 Идеи за практични домови
- 22 Blum

A woman with long brown hair, wearing a dark blue long-sleeved shirt and grey jeans, is standing in a modern kitchen. She is leaning over a dark grey cabinet, opening a drawer. The drawer is filled with various bottles and containers. The kitchen has light-colored wooden flooring, a brick wall, and a large window overlooking a cityscape. The overall atmosphere is bright and contemporary.

## Технологија на движење, за движење со врвен квалитет

Технологиите на движење на Blum не само што го олеснуваат отворањето и затворањето на мебелот туку тие го прават и движењето смирувачко искуство. Високо квалитетното движење во сите простории е електрично и рачно.

 **blum**

Производ на  **blum**

### BLUMOTION

by Blum

#### Меко затворање

Механички

Меко затворање и без напор за целиот ваш мебел. Без разлика колку е тежок фронтот.



За систем за подигнување, врати и извлекување

### SERVO-DRIVE

by Blum

#### Отворање и меко затворање

Електрично

Поддржува отворање на системите за подигнување и извлекување откако ќе се допре фронтот. Последователното движење се одвива самостојно. Меко затворање и без напор со интегриран BLUMOTION. Системите за подигнување дури и се затвораат автоматски со притискање на прекинувач.



За системи за подигнување, извлекување, ладилник/замрзнувач и машини за миење садови

### TIP-ON BLUMOTION

by Blum

#### Отворање и меко затворање

Механички

Извлекувањата се отвораат со еден допир, овозможувајќи им на корисниците лесен пристап до содржината на фиоката. Отворањето е можно и со повлекување. Се затвора нежно и без напор со минимална сила благодарение на интегрираниот BLUMOTION. Може да се затвори и со притискање.



За извлекување

### TIP-ON

by Blum

#### Отворање

Механички

Мебелот се отвора со еден допир, овозможувајќи им на корисниците лесен пристап до содржината на кабинетот. За затворање, притиснете го копчето за затворање. Без меко затворање.



За избрани системи за подигнување, врати и извлекувања.



Дознајте повеќе за  
предностите на различните  
системи за кревање

➤ [www.blum.com/aventos](http://www.blum.com/aventos)

## Системи за кревање за зголемена слобода на движење

Системите за подигнување AVENTOS носат одличен квалитет на движењето на секој ѕиден кабинет. Без разлика дали се работи за кујни или за простории за живеење, со големи или мали фронтови, сите системи за подигнување AVENTOS се отвораат со најголема леснотија и повторно се затвораат нежно и без напор со интегриран BLUMOTION. Слободата на движење е загарантирана насекаде, а фронтите се секогаш надвор од патот на корисникот.

 **blum**

Производ на  **blum**



**AVENTOS HF – Механизми за подигнување на два фронта на преклоп**

Решение за висечките елементи со два фронта и минимални барања за простор над елементот.

**BLUMOTION**  
by Blum

**SERVO-DRIVE**  
by Blum



**AVENTOS HS – Механизам за подигнување на еден фронт над елементот**

Идеален оков за големи едноделни фронтони. Над елементот има доволно простор за лајсни или за корнизи.

**BLUMOTION**  
by Blum

**SERVO-DRIVE**  
by Blum



**AVENTOS HL – Механизам за подигнување на еден фронт паралелно со елементот**

Погоден за високи елементи, но и за мали горни куќишта над кои се наоѓаат други елементи. Целосно е ослободен работниот простор и не мора да се спушта додека се работи во кујната.

**BLUMOTION**  
by Blum

**SERVO-DRIVE**  
by Blum



**AVENTOS HK top - Механизам за подигнување на еден фронт**

Компактен, минималистички, високо функционален. Благодарение на електричната поддршка, тој е погоден и за мали и за големи подигнување.

**BLUMOTION**  
by Blum

**SERVO-DRIVE**  
by Blum

**TIP-ON**  
by Blum



**AVENTOS HK-S – Механизам за подигнување на еден фронт**

Вистинско решение за помали едноделни системи за подигнување, на пример над гардеробери или фрижидери. Неговите компактни димензии значат дека оковот цврсто се вклопува во малиот мебел.

**BLUMOTION**  
by Blum

**TIP-ON**  
by Blum



**AVENTOS HK top - Механизам за подигнување на еден фронт**

Погоден за многу апликации и му треба многу малку простор. Системот за подигнување може да се користи дури и за елементи со мали внатрешни длабочини.

**BLUMOTION**  
by Blum

**TIP-ON**  
by Blum

## Систем на шарки за бројни ситуации на инсталација

Сеопфатна палета на шарки на Blum го има вистинското решение за голем број на апликации. Системите на шарките се карактеризираат со истрајност, лесно прилагодување и монтажа и атрактивен дизајн.

 blum®



Производ на  blum®



## CLIP top BLUMOTION

Иновациска технологија за најмал простор. CLIP top BLUMOTION има меко затворање BLUMOTION, кое е беспрекорно интегрирано во шарката.



**BLUMOTION**

by Blum

## CLIP top

Едноставно закачете го и тоа е тоа. CLIP top нуди стандардни и специјални шарки за различни апликации. Може да се комбинира со BLUMOTION или TIP-ON.



**BLUMOTION**

by Blum

**TIP-ON**

by Blum

## MODUL


Класичен дизајн и сигурна функција – комбинираната карактеристика на лизгање и фиксирање на MODUL се докажа со текот на годините. Овој систем на шарки е многу популарен кај производителите на мебел.



## Систем за фиоки за различни потреби за дизајн

Системите за кутии на Blum нудат широк спектар на можности за дизајн и имаат за цел да ги задоволат различните барања за дизајн на мебелот. Можат да се пофалат со лесно лизгање, зголемена леснотија на движење, импресивен квалитет и елегантен дизајн.

 **blum**

Производ на  **blum**

## LEGRABOX

Елегантен и јасен дизајн со тенки страни на фиоките од само 12,8 mm – тоа е LEGRABOX. Како додаток на LEGRABOX pure, металик површина, верзијата на LEGRABOX pure овозможува приспособување на фиоките со високи предни делови за индивидуални дизајни.

### BLUMOTION

by Blum

### SERVO-DRIVE


by Blum

### TIP-ON BLUMOTION

by Blum

### TIP-ON

by Blum



## TANDEMBOX

TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro и TANDEMBOX plus нудат многу опции за дизајн врз основа на еден испробан и проверен профил на елементот.

### BLUMOTION

by Blum

### SERVO-DRIVE

by Blum

### TIP-ON BLUMOTION

by Blum



## METABOX

Фиоките METABOX имаат само неколку компоненти и се направени од цврсти материјали за да одговараат на многу различни апликации. BLUMOTION е достапен како дополнителна опрема.

### BLUMOTION


by Blum



## Внатрешни системи за организација на фиоки

Практичните внатрешни системи за организација на Blum ја организираат секоја фиока. Сите предмети за складирање се поставени таму каде што треба да бидат и може да се складираат безбедно и да бидат на дофат. Просторот за складирање може да биде оптимално искористен и прилагоден на личните потреби.

 **blum**

Производ на  **blum**

### **AMBIA-LINE for LEGRABOX**

Еlegantниот внатрешен систем за организација овозможува совршено организирање на сите елементи. Рамките можат лесно да се позиционираат каде и да е потребно и се достапни во висококвалитетни материјали за дизајн како што се челик и дрво.



### **ORGA-LINE for TANDEMBOX**

ORGA-LINE организаторите на високо квалитетните фиоки од нерѓосувачки челик обезбедуваат јасна видливост и лесен пристап. Преградите може да се прилагодат за да ги сместат сите предмети за складирање.



### **Практични додатоци за во кујна**

Софистицираните кујнски додатоци олеснуваат бројни кујнски задачи. Ножеви, чинии, зачини, просирна фолија и алуминумска фолија може да се чуваат на организиран начин и постојано да се на дофат.




## Системи на лизгање за лесно отворање и затворање

Системите на лизгање обезбедуваат дрвените фиоки да се отвораат и затвораат со голема леснотија за да одговараат на потребите на корисниците. Дури и силно оптоварените фиоки имаат лесно лизгање. Имаат примена во сите делови на мебелот.

 **blum**

Производ на  **blum**



## MOVENTO

Лизгачите MOVENTO може да се пофалат со синхронизирано лесно лизгање, четиридимензионално прилагодување на фронтот и динамична носивост од 40 до 60 килограми

<b>BLUMOTION</b> by Blum	<b>SERVO-DRIVE</b> by Blum
<b>TIP-ON BLUMOTION</b> by Blum	<b>TIP-ON</b> by Blum



## TANDEM

TANDEM нуди делумно и целосно извлекување на лесно лизгање и зголемена удобност за корисникот. TANDEM 19mm е лизгачки систем за дрвени страници на фиоки со дебелина од 17 до 19 mm.

<b>BLUMOTION</b> by Blum	<b>SERVO-DRIVE</b> by Blum	<b>TIP-ON</b> by Blum
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------



## Лизгач со кочница за MOVENTO и TANDEM

Квалитетот на живеење ги исполнува дизајнот и удобноста. Дискретниот механизам кој заштедува простор безбедно ја држи полицата за извлекување фиксирана на место.

<b>BLUMOTION</b> by Blum	<b>TIP-ON</b> by Blum
<b>TIP-ON BLUMOTION</b> by Blum	<b>TIP-ON</b> by Blum



## STANDARD

STANDARD е испробан и проверен лизгач. Има само неколку компоненти така што монтажата е брза и едноставна.

<b>BLUMOTION</b> by Blum
-----------------------------

## Шаблони за монтажа за прецизно монтирање

Монтирањето мора да биде прецизно за да се обезбеди врвен квалитет на движење за системите за подигнување, шарките, фиоките и системите за лизгање. Шаблоните за монтажа на Blum го прават монтирањето прецизно, брзо и лесно. Тие ги исполнуваат најстрогите безбедносни барања.

 blum®



Производ на  blum®



## Машини за дупчење и вметнување

Широкиот асортиман на машини за дупчење и вметнување на Blum оковот им обезбедува на корисниците вистинско решение за секоја ситуација на монтирање. Брзото поставување и лесно ракување обезбедуваат ефикасна монтажа на сите окови на Blum.



## Уреди за монтажа

Уредите за монтажа обезбедуваат оптимална поддршка за монтирање. Тие се едноставни за поставување и лесни за употреба.



## Шаблони и прибор за монтажа

Шаблоните и приборот за монтажа го олеснуваат прецизното позиционирање и гарантираат дека производите на Blum ќе функционираат оптимално. Тие можат да се користат во работилници или директно на лице место.




## Целосна поддршка – На секој чекор од патот

Со E-SERVICES од Blum можеме да ве поддржиме онлајн, во секое време и каде било. Нашите услуги се директно насочени кон вашата секојдневна работа. Некои услуги ги олеснуваат индивидуалните задачи, други ве поддржуваат низ неколку чекори во синџирот на процеси. Тие ќе ви помогнат побрзо и поефикасно да ги постигнете посакуваните резултати.

 **blum**




Производ на  **blum**



### Избор на производи, планирање и нарачка

Конфигураторот на производи е брз и лесен начин за да ви помогне да ги пронајдете вистинските решенија за креирање на листата со делови (со интегрирана проверка на контакт) или да преземете податоци за специфичниот производ од CAD. Зачувајте ги и управувајте со резултатите од планирањето во „My projects“ и подгответе ги вашите нарачки во „My order lists“.


> [www.blum.com/productconfigurator](http://www.blum.com/productconfigurator)



### Маркетинг

Со Blum E-SERVICES ќе имате пристап до информациите за производите и маркетинг документацијата. Во Marketing Media Library ќе најдете професионални маркетинг материјали како што се слики со висока резолуција, видеа и брошури кои се секогаш ажурирани и достапни на интернет во секое време.


> [www.blum.com/marketinglibrary](http://www.blum.com/marketinglibrary)



### CAD/CAM Data Service

Услугата за податоци CAD/CAM Data овозможува да преземате и да користите CAD и CAM податоци како пакет или поединечно.

> [www.blum.com/ccds](http://www.blum.com/ccds)



### Монтажа и прилагодување

Апликацијата за мобилни уреди EASY ASSEMBLY им овозможува на монтерите доста корисни инструкции и видеа директно на локацијата. До сите информации кои се потребни за лесно и прецизно монтирање и прилагодување на Блум може да се пристапи во секое време, дури и офлајн.




> [www.blum.com/eaapp](http://www.blum.com/eaapp)

## Blum идеи за практични домови

Испробаните и проверени решенија ги прават кујните пофункционални и уникатни, создавајќи простории кои сигурно ќе импресионираат. Придружете се и вие на патувањето до откривање на светот на креативните решенија за мебел за секој дом.

 blum®

Производ на  blum®


## Наменето за корисниците на кујната

Blum ја следи употребата на кујната со години и паралелно ги истражува навиките и работниот тек на корисниците на кујната ширум светот. Добиените увиди се користат за развивање на идеи и практични решенија кои се прилагодени за потребите на корисниците на кујната.



## Функционални кујни

Кујните треба да ги издржат ригорозните мерки за секојдневна употреба. DYNAMIC SPACE ви дава најмногу идеи за тоа како максимално да го искористите просторот за складирање, практичноста и ергономијата кај кујните.



## Практични решенија за елемент

Дали сакате повеќе простор во вашиот дом? Го добивате тоа со нашите решенија. Без разлика дали се работи за SPACE TOWER или SPACE CORNER, нашите решенија создаваат функционално складирање во претходно неискористени простори. И SPACE TWIN и SPACE STEP ги претвораат малите простори и столбовите на елементот во квалитетно складиште.



## Компанија Blum

Основана е пред повеќе од 60 години од Јулиус Блум. Blum е семејна компанија која работи на меѓународно ниво. Нејзините стратешки деловни сегменти вклучуваат системи за подигање, за шарки и за извлекување. Сите наши развојни производи се фокусираат на усовршување на движењето.

A large, vertical, red rectangular sign with the word "blum" written vertically in white, lowercase, sans-serif font. A stylized upward-pointing arrow is positioned to the left of the letter 'l'. The sign is mounted on a dark base and is set against a background of a modern building with a glass and metal facade.

blum

Производ на 



### Blum во Австрија и ширум светот

Компанијата има осум погони во Форарлберг во Австрија, како и други локации во САД и Бразил и 32 претставништва. Blum со своите производи повеќе од 120 пазари низ светот. Во Blum се вработени вкупно 8.300 луѓе од кои 6.200 работат во Форарлберг.



### Глобални бенефити за клиентите

„Без разлика дали станува збор за производител, дистрибутер, монтер или корисник на кујната, секој треба лично да ужива во придобивките од производите на Blum“. Тоа е филозофијата на Blum за придобивки на клиентите.



### Иновации

За да ги поддржиме клиентите со иновациски решенија за окови и да обезбедиме долгорочен успех за компанијата, треба постојано да инвестираме во истражување и развој, во погони и капацитети и во обука на вработените. Со повеќе од 2.100 доделени патенти ширум светот, Blum е една од најиновативните компании во Австрија.




### Квалитет

Сеопфатниот концепт на Blum за квалитет не се однесува само на производите. И со услугите и соработката со клиентите и партнерите, компанијата исто така сака да ги исполнува истите барања за квалитет.



### Животна средина

Во Blum веруваме дека одговорното еколошко однесување има долгорочни економски придобивки. Долготрајноста на производите е само еден од многуте важни аспекти. Други важни мерки вклучуваат употреба на еколошките процеси, интелегентна употреба на материјали и внимателно управување со енергијата.



### Динамичен простор

Добрите работни процеси (workflow), оптималното користење на просторот за складирање (space) и движењето со врвен квалитет (motion) се важни карактеристики на практичната кујна. Идеите на Blum за практични кујни се дизајнирани да донесат функција, практичност и ергономија во ентериерот на мебелот.

**INM NOVOMAK**

*Вашите идеи во акција*

Ѓорги Колозов бр. 5  
Скопје,  
Република Македонија

[www.novomak.com](http://www.novomak.com)  
[shop.novomak.com](http://shop.novomak.com)

+389 2 2461-664  
+389 2 2461-089